

ЧЛЕНОВИ НА МНЗА НА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА АУТИЗАМ ВО ПОЛСКА

Василка ГАЛЕВСКА

Студент на последипломски студии на
Институтот за дефектологија,
Филозофски факултет

Примено 23-12-2008
Прифатено 267-02-2009
UDK: 376.42:061.3(497.7:438)

На покана на Националното здружение за аутизам од Полска - огранок Краков, четири члена на Македонското научно здружение за аутизам (проф. д-р Владимир Трајковски, д-р Емилија Лазарова-Трајковска, Живка Димитровска и Василка Галевска) од 24-ти до 30-ти ноември 2008, престојувала во Краков, Полска.

Посетата беше остварена во рамките на проектот „Еколошки системи на поддршка на лицата со аутизам“ и истата учествуваше на меѓународната научна конференција „Дождовниот човек е меѓу нас“, Екипата оствари студиска посета на неколку установи и учествуваше во работилници организирани за НВО-ите кои работат на проблематиката на аутизмот во Централна и Источна Европа.

Членовите на МНЗА имаа можност да посетат неколку установи за лица со аутизам во Краков, од кои ќе ги издвоиме Посебното училиште за деца со аутизам бр. 13 и Посебното училиште за деца со аутизам бр. 4. Таму им беше претставена организациската поставеност на училиштата и нивните активности, а им беше овозможено и опсервација и директно учество во работата со учениците на самите часови. Исто така, членовите на МНЗА го посетија и Центарот за здравствена заштита на лица со аутизам, каде им беше презентирани организацијата и дејноста на установата.

Меѓународната конференција „Дождовниот човек е помеѓу нас“ се одржа на Педагош-

MSSA MEMBERS AT A CONFERENCE FOR AUTISM IN POLAND

Vasilka GALEVSKA

Student of post-graduated studies at the
Institute for Special Education,
Faculty of Philosophy

Received 23-12-2008
Accepted 26-02-2009

Following the invitation of the National Society for Autism from Poland – Krakow Branch, four members of the Macedonian Scientific Society for Autism (Prof. d-r Vladimir Trajkovski, d-r Emilija Lazarova - Trajkovska, Zhivka Dimitrovska and Vasilka Galevska) in the period 24th –30th November 2008 realized a visit in Krakow, Poland.

The respective visit was realized within the framework of the project “Ecological Support Systems for Autistic People” and it included participation at the international scientific conference “The Rain Man is Among Us”, a study visit and workshops for NGO representatives working in the field of autism in Central-East Europe.

MSSA members had the opportunity to visit few institutions for autistic persons in Krakow as are the Special School No.13 and the Special School No.4 where they were introduced with the schools’ organization and activities and were given the opportunity to observe and directly participate in the class work with the pupils. MSSA members also visited the Non-Public Health Care Centre for Autistic Persons where the organization and the activities of the institution were presented.

International conference “The Rain Man is among us” took place at the Faculty of Peda-

Адреса за кореспонденција:

Василка ГАЛЕВСКА
Милан Марковиќ 25
1000 Скопје, Република Македонија
моб. : + 389 70 797824
e-mail: v_galevska@yahoo.com

Corresponding Address:

Vasilka GALEVSKA
Milan Markovik 25
1000 Skopje, Republic of Macedonia
Cell Phone: + 389 70 797824
e-mail: v_galevska@yahoo.com

киот факултет при Универзитетот во Краков, од 27 до 29 ноември 2008. На првиот ден од Конференцијата, по свеченото отворање и поздравните обраќања на професорите од Универзитетот и претставникот на локалните власти, следеше воведното предавање на едно од најпознатите имиња во областа на аутизмот - професорот Пол Шаток. По пленарната сесија, дискусиите продолжија организирани во четири тематски сесии. Во рамките на сесијата 3, со тема „Личноста со аутизам и ексо-системските решенија“, Василка Галевска настапи со презентација на трудот „Компаративна анализа на ставовите на родителите на децата со и без аутизам во однос на организацијата на системот на заштита, едукација и рехабилитација на лицата со аутизам во Република Македонија“. Во рамките на четвртата сесија „Личноста со аутизам во макросистемот“ пак, Емилија Лазарова-Трајковска го претстави Македонското научно здружение за аутизам и неговите активности.

Вториот ден од Конференцијата продолжи со излагања во две пленарни сесии, од кои може да се издвои излагањето на Рита Џордан - уште едно од светски познатите имиња од областа на аутизмот, а беше организирана и специјална работилница за музичката едукација на децата со аутизам и постер-сесија. Последниот ден од Конференцијата, во рамките на последната пленарна сесија, своја презентација имаше проф. д-р Владимир Трајковски кој настапи со својот труд „Генетска евалуација и генетско советување кај аутизмот“. На крајот на конференцијата се одржаа и две работилници на теми поврзани со микросистемската поддршка на лицата со аутизам.

Исто така, членовите на МНЗА имаа можност да присуствуваат уште на два посебно организирани настани во рамките на Конференцијата: ликовната изложба на лица со аутизам „Добредојде во мојот свет“ во галеријата во Краков и концертот на лица со аутизам, одржан во концертната сала „Радио Краков“.

gogy at the Krakow University from 27th until 29th of November 2008. On the first conference day right after the opening ceremony and the ceremonial welcomes by the University professors and the representative of the local authorities followed the inaugural lecture by Prof. Paul Shattock – one of the most famous names in the field of autism. Following the plenary session, the discussions continued, organized in four thematic sessions. Within the framework of the session III entitled “A Person with Autism and Exo-systematic Solution”, Vasilka Galevska presented the paper “Comparative Analysis of the Attitudes of parents of Children With and Without Autism towards the Organization of the System of Protection, Education and Rehabilitation of Persons with Autism in the Republic of Macedonia”. Within the framework of the fourth session “A Person with Autism in the Macro system”, Emilija Lazarova-Trajkovska made presentation of the Macedonian Scientific Society for Autism and its activities.

The second Conference day continued with the presentations grouped in two plenary sessions, from which we can underline the presentation of Rita Jordan – another worldwide famous name in the field of autism. Also, there was a special workshop organized dedicated to the music education of autistic children as well as poster-session.

The last Conference day, within the framework of the last plenary session, Prof. d-r Vladimir Trakovski had a presentation of its paper “Genetic Evaluation and Genetic Counseling for Autistic Spectrum Disorders”. At the end of the Conference, two workshops dedicated to the micro system support of the autistic persons took place.

MSSA members as well had the opportunity to attend two special events organized as a part of the Conference: the art exhibition of autistic persons “Welcome to My World” at the Krakow Gallery, and the concert of autistic people which took place at the “Radio Krakow” Concert Hall.

Учеството на научната конференција “Дождовниот човек е меѓу нас” и воопшто престојот во Полска на членовите на МНЗА им овозможи претставување и афирмација на Здружението, размена на искуства и воспоставување на нови контакти со поединци и организации од другите европски земји кои работат на проблематиката на аутизмот.

The attendance of the scientific conference “The Rain Man is among us” and the visit in Poland in general enabled MSSA member’s presentation and affirmation of the Society, exchange of experiences and establishment of new contacts with individuals and organization from the European countries working in the field of autism.